



ЈП Стрежево
Битола

**ГОДИШНА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА
ЗА 2023 ГОДИНА**




БИТОЛА, ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"

БР 05-804/19
28.12.2022 год.
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на
Сектор за финансии
Ангелевски Љупчо дипл.ек.



Одобрил:

Директор
Методија Граматковски д.е.и.



СОДРЖИНА

- Инвестиционо одржување во 2023 година
- Нови инвестиции во 2023 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА

Институција/ Претпријатие/ Организација: **ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

Период: **2023 год.**

Вкупна вредност: **128.116.000 ден.**

Задолжителни елементи:

Одржување

- По проект, по години

	Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за тековна 2023 година	Предвиден буџет за наредна 2024 година	Извор на финансирање
		I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ	34.866.000		
		1. Одделение алиментационен канал Пелистерски води	1.840.000		
1	Санација на аквадукти	1. Санација на аквадукти од внатрешна и надворешна страна (дно и сидови) на површина од 2.000 м ² ;	1.840.000		Сопствени средства
		2. Брана и акумулација „Стрежево“	1.000.000		
2	Санација на лептирастиот затворач на Брана „Стрежево“	1. Промена на сајла што служи за автоматско затворање на лептирастиот затворач во случај на хаварија на челичниот цевковод;	1.000.000		Сопствени средства
		3. Одделение за контрола и одржување на Главен доводен канал и зафатни градби	576.000		
3	Реконструкција на помошни објекти на ГДК	1. Реконструкција на осум зафатни градби;	576.000		Сопствени средства
		4. Градежно одржување	5.200.000		
4	Управна зграда - Дирекција	1. Реконструкција на управна зграда - дирекција со цел подобрување функционалноста и енергетската ефикасност и доградба на простор пред управна зграда за потребите на наплатниот центар	5.200.000		Сопствени средства

	Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за тековна 2023 година	Предвиден буџет за наредна 2024 година	Извор на финансирање
		5. Детална цевководна мрежа	25.000.000		
5	Рехабилитација на постоечки цевководи (главни и делнични). <i>Хидросистемот се протега на околу 20.000 ха. Во експлоатација е повеќе од 40 години. Поради истрошеност и застареност на цевководите и хидромеханичката опрема чести се дефектите што предизвикуваат голема загуба на вода и поплавување на површините засадени со култури. Со рехабилитација на цевководите и осовременување на хидромеханичката опрема ќе се обезбеди порационално трошење на водата и поквалитетно испорачување на вода до земјоделските површини, како и намалување на трошоците за направени штети.</i>	1. Цевки, спојни делови и хидромеханичка опрема: а) цевки од дуктилно железо GGG - цевки; б) ПВЦ - цевки; в) цевки од армиран полиестер GRP - цевки - тесал; г) ударогасители, воздушни вентили, мерачи на проток, хидранти и затвораачи;	25.000.000		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Агенција за финансиска поддршка на земјод. и руралниот развој
		6. Одделение за хидро - механичка опрема, ХЕЦ, и машинска работилница	1.250.000		
6	Регулационен затвораач на темелен испуст	1. Изработка и замена на хидрауличен цилиндар од регулационен затвораач на темелниот испуст	250.000		Сопствени средства
7	Кос табласт затвораач	2. Набавка и монтажа на челично јаже Ø 22 мм и генерален ремонт на затвораачот	1.000.000		Сопствени средства
		ВКУПНО (I) :	34.866.000		

Нови инвестиции

- По проект, проекција за 3 години

Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за тековна 2023 година	Предвиден буџет за наредна 2024 година	Извор на финансирање
	I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ	10.850.000		
	1. Брана и акумулација „Стрежево“	150.000		
Набавка на опрема - пумпи за вода	1. Набавка на нова пумпа за црпење на вода;	150.000		Сопствени средства
	2. Детална цевководна мрежа	700.000		
Видео опрема за потребите на Детална цевководна мрежа	1. Камера за визуелизација на внатрешноста на цевководите (План за ЈН од Развој);	700.000		Сопствени средства
	4. Експлоатација и регистрација на возила и сервис	10.000.000		
Набавка на товарно моторно возила	1. Набавка на товарно моторно возило камион со носивост до 15 тони;	6.000.000		Сопствени средства
Набавка на ПМВ - минибус (автобус)	2. Набавка на минибус за превоз на вработените	4.000.000		Сопствени средства
	II. ПРОИЗВОДСТВО НА И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРОНИКА И	79.000.000		
	1. Електро - енергетика, производство и продажба на ел. енергија од ХЕЦ и одржување	28.000.000		
Фотонапонска централа	1. Набавка, испорака, и инсталирање на целокупната опрема со комплет поврзување, испитување и пуштање во работа: -фотонапонски панели; -инвертори; -енергетски трансформатори; -комплет кабловски разводи за 35,0,4 и 0.1 kV;	28.000.000		Сопствени средства
	2. Деловно - технички апликации, електроника и далечинско управување	1.000.000		

Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за тековна 2023 година	Предвиден буџет за наредна 2024 година	Извор на финансирање
Информатичка опрема, компјутери, принтери, софтвер и др.	1. Набавка на информатичка опрема: компјутери, принтери, софтвер и останата опрема за потребите на претпријатието	1.000.000		Сопствени средства
	3. Електроника, далечински надзор и управување	50.000.000		
Динамичка регулација на системот	1. Софтвер и опрема за динамичка регулација на системот SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) систем за мониторинг кој овозможува автоматско следење и управување на целиот систем (Главен доведен канал и главни цевководи), лоцирање на дефектите и нивно брзо отстранување односно автоматска регулација и управување на системот.	50.000.000		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Агенција за финансиска поддршка на земјод. и руралниот развој
	III. РИБАРСТВО - АКВАКУЛТУРА	400.000		
	1. Рибник - аквакултура	400.000		
Изградба на монтажен објект - Магазин	1. Изградба на монтажен магацински простор;	300.000		Сопствени средства
Набавка на опрема за потребите на Рибник	2. Апарат за дозирање течен кислород во базени за риби;	100.000		Сопствени средства
	IV. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000		
	1. ЗТЦ Стрежево - Ски лифтови и Чајцилница	3.000.000		
Изградба на помошен објект - настрешница	1. Изградба на помошен објект - настрешница на просторот на ЗТЦ Стрежево;	3.000.000		Сопствени средства
	ВКУПНО (I+II+III+IV) :	93.250.000		